



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје. Ракописите не се
враќаат

СКОПЈЕ
вторник 21 март 1950 година
БР. 5 ГОД. VI

Овој број чини 4 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 дин.

47

У К А З

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во
врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот
на Народното собрание на НРМ, Претседателството на
Президиумот на Народното собрание на НРМ го про-
гласува Законот за државниот буџет на Народна Ре-
публика Македонија за 1950 година што го донесе
Народното собрание на НРМ на седницата од 31 ја-
нуари 1950 година, а кој што гласи:

З А К О Н

ЗА ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИ- КА МАКЕДОНИЈА ЗА 1950 ГОДИНА.

Член 1

Државниот буџет на Народна Република Маке-
донија за 1950 година изнесува:

Приходи	— — —	Дин. 5,387.500.000.—
Расходи	— — —	Дин. 6,462.400.000.—
Вишок расходи	— — —	Дин. 1,074.900.000.—

Член 2

Државниот буџет на Народна Република Македо-
нија за 1950 година содржи:

републикански буџет

се приходи во износ од	— — —	Дин. 2,908.576.000.—
се расходи во износ од	— — —	Дин. 3,737.426.000.—
и со вишок на расходите		
во износ од	— — —	Дин. 828.850.000.—

буџетите на областите и на град Скопје, и тоа:

Битолска област

се приходи во износ од	— — —	Дин. 886.039.000.—
се расходи во износ од	— — —	Дин. 886.039.000.—

Скопска област

се приходи во износ од	— — —	Дин. 618.262.000.—
се расходи во износ од	— — —	Дин. 618.262.000.—

Штипска област

се приходи во износ од	— — —	Дин. 492.332.000.—
се расходи во износ од	— — —	Дин. 738.382.000.—
и со вишок на расходите		
во износ од	— — —	Дин. 246.050.000.—

Град Скопје

се приходи во износ од	— — —	Дин. 532.291.000.—
се расходи во износ од	— — —	Дин. 532.291.000.—

Вкупно буџетите на областите и на град Скопје

се приходи во износ од	— — —	Дин. 2,478.924.000.—
се расходи во износ од	— — —	Дин. 2,724.974.000.—
и со вишок на расходите		
во износ од	— — —	Дин. 246.050.000.—

Член 3

Вишокот на расходите над приходите по Државниот
буџет на Народна Република Македонија во износ од
Дин. 1,074.900.000.— за финансирање за зголемени-
те инвестиции се покрива со дотација од Сојузниот
буџет согласно член 2 од Законот за Општодржавниот
буџет за 1950 година.

Член 4

Расходите во буџетите на областите и на град
Скопје што се утврдени со Државниот буџет на На-
родна Република Македонија ќе се покријат со соп-
ствени приходи на областите и на град Скопје.

Доколку сопствените приходи на областите и на
град Скопје не се достаточни да се покријат расхо-
дите, вишокот на расходите ќе се покрие со учество
во републиканските приходи и во отстапениот дел на
сојузните приходи.

Со цел да се уравнираат буџетите на областите
и на град Скопје и за равномерен прилив на прихо-
дите, Владата на НРМ во согласност со извршните
одбори на областните народни одбори и на град Скопје
ќе реши во кои републикански приходи и во кои од
отстапените сојузни приходи како и во кој процент ќе
учествуваат областите и град Скопје, а исто така и во
кои приходи и во кој процент ќе учествува Народна
Република Македонија во приходите на областите и на
град Скопје.

Член 5

Вишок на расходите над приходите во буџетот на
Штипска област во износ од Дин. 246.050.000.—
ќе се покрие со дотации од републиканскиот буџет.

Член 6

Планираниот вишок на приходите во буџетите од
пониските органи на државната власт се внесува во
буџетот на повисокиот орган на државната власт и
служи за уравнирање на буџетите на оние органи
на државната власт што не можат својот буџет да го
уравнираат со сопствени приходи.

Член 7

Државните стопански претпријатија од републи-
канско и локално значење, освен градежните, ќе ја
снижат во 1950 година планираната полна цена на чи-
нењето за износ од 75.000.000.—, а државните гра-
дежни претпријатија од републиканско и локално
значење за износ од 93.000.000.—

Планската комисија на Владата на НРМ, соглас-
но со планот што ќе го утврди Сојузната планска ко-

мисија, ќе ги установи по стопанските гранки, а административно-оперативните раководства по претпријатија, процентите на снижувањето на планираната полна цена на чинењето.

Член 8

Вкупниот план на инвестициите во износ од Дин. 8,981.000.000.— се финансира од буџетските средства во износ од Дин. 8,642.400.000.— и од сопствените средства на претпријатијата (амортизација и дел од добивната) во износ од Дин. 338.600.000.—

Член 9

Расходите на државната управа и на судството не можат да се зголемуваат на сметка на одобрените износи за финансирање на просветата и народната култура и за финансирање на социјално-здравствената заштита на народот.

Член 10

Преносите на кредитите (вирманите) меѓу партии и позиции од разни глави во рамките на ист дел и раздел ги одобруваат повисоките надлежности.

Одобрените кредити за исплата на еталните и времените лични додатоци не можат да се зголемат со вирмани.

Позициите на оперативните материјални расходи не можат да се зголемуваат со вирман на сметка на функционалните расходи.

Со вирман намалените односно зголемените партии и позиции не можат повторно да се зголемуваат односно намалуваат.

Член 11

Напратите на правните прописи, чие спроведување предвидува нови или зголемени издатоци мораат да се испратат на претходна согласност на Министерот на финансите.

Член 12

Нови зголемувања на службеничките места, доколку не е донесено дефинитивно решение за систематизација, можат да се вршат само во согласност со Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ и на Министерот на финансите. Нови назначувања можат да се вршат ако се во буџетот обезбедени потребни финансиски средства во рамките на одобрената систематизација.

Член 13

Нови надлештва и установи можат да се осниваат во текот на годината ако се обезбедени финансиски средства во течниот тромесечен план за извршување на буџетот.

Член 14

Министерот на финансите има право да ја запре исплатата на личните издатоци што не се во согласност со законските прописи. Доколку надлежниот министер не се согласи со запирањето, решение ќе донесе Претседателот на Владата на НРМ.

Член 15

Решенија за службеничките односи на шефовите на сметководствата донесуваат надлежните органи во согласност со Министерот на финансите.

Шефовите на сметководствата нај народно одговорни му се за својата работа не само на надлежниот туку и на Министерот на финансите.

Член 16

Овој Закон влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија", — а ќе се применува од 1 јануари 1950 година,

У. Бр. 4

Скопје, 2 февруари 1950 година

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Цунов с. р.

Претседател
Богоја Фотев с. р.

48

У К А З

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за дополнителниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 31 јануари 1950 година, а кој ниту гласи:

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ БУЏЕТ КОН РЕПУБЛИКАНСКИОТ БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1949 ГОДИНА.

Член 1

Се одобрува дополнителниот буџет кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година во следните износи:

П Р И Х О Д И

Дел 1 — Вишок на приходите од народното стопанство	Дин. 182.400.000.—
Дел 4 — Вишок од останалите приходи	Дин. 37.600.000.—
Се приходи	Дин. 220.000.000.—

Р А С Х О Д И

Дел 1 — Инвестиции за капитална изградба	Дин. 63.000.000.—
Дел 2 — Општествено полезни инвестиции	Дин. 6.000.000.—
Дел 6 — Буџетска резерва, задолженија и дотации	Дин. 151.000.000.—
Се расходи	Дин. 220.000.000.—

Член 2

Завршната сметка по овој буџет ќе претставува еоеставен дел на завршната сметка на Државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година.

У. Бр. 6

Скопје, 2 февруари 1950 година

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар
Ристо Цунов с. р.

Претседател
Богоја Фотев с. р.



СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ

Министерството на внатрешните работи на НРМ во решение IV бр. 20530/49 год. од 20 октомври 1949 год. одобрило промената на фамилијарното име на Ников Душко, роден на ден 4-септември 1925 година во град Гевгелија, од родители: татко Ников Георги и мајка Никова, родена Јосифова Марија, така да во иднина фамилијарното име гласи Варналиев.

Согласно чл. 21 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во "Службен весник на НРМ".

I-1-14

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

Околинскиот суд во Битола огласува дека при истиот е покрената расправа по оставината на пок. Коста Наумов Готу бивш од Битола

Се поканува наследникот Радован Костов Готу кој се надува во Илот — Војводина и е без поблиска адреса да во срок од 6 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" пријави својата адреса, како би можел истиот да биде повикан по оваа оставинска расправа. Во противен случај оставината ќе се расправи во негово отсуствие.

Од Околинскиот суд во град Битола, О.Б. 281/49

I-1-9

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО

Околинскиот суд во град Кичево објавува да е по молбата на Крста жена Богоева Богеска од село Крушје покрената постапка за да се огласи за умрен нејзиниот маж Боге Богески, од село Крушје кој бил 1944 година во Народно ослободителната борба и по следен пат е виден во месец април 1945 год. во место звано Вр. Поле и од тогај не се јавил.

Се поканува нестанаониот Боге Богески како и секој оној кој нешто знае за нестанаониот да јави на овој суд или пак на поставениот старател Крста Богоева од село Крушје, Бродска околина во срок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ", во противен случај по истекот на овој срок ќе се смета за докажана смртта на нестанаониот Боге.

Од Околинскиот суд во гр. Кичево 28-I-1950 год. Р. 1380/50

I-1-15

ОКОЛИСКИ СУД ВО ЦАРЕВО СЕЛО

Согласно решението на Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ IV Пов. Бр. 2549/49 од 15 август 1949 година, при овој суд се води конфискациона постапка над целокупниот имот на лицето Адем Нуријев Абдиев, земјоделец, од с. Вирче Царевоселска околина, а кој сега не се намира на територијата на ФНРЈ.

Се покануваат поверителите да во срок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ", пријават своите потраживања против илгалецот Адем Нуријев Абдиев, земјоделец, од с. Вирче Царевоселска околина.

Околинскиот суд во гр. Царево село, 19 јануари 1950 година, под И. Бр. 14/48 година.

I-1-10

Согласно решението на Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ IV Пов. Бр. 2550/49 од 15 август 1949 година, при овој суд се води конфискациона постапка над целокупниот имот на лицето Камил Решилов Исманов, земјоделец, од с. Вирче Царевоселска околина, а кој сега не се намира на територијата на ФНРЈ.

Се покануваат поверителите да во срок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" пријават своите потраживања против илгалецот Камил Решилов Исманов, земјоделец, од с. Вирче Царевоселска околина.

Од Околинскиот суд во гр. Царево Село 19 јануари 1950 год. под И. Бр. 14/48 година.

I-1-11

Согласно решението на Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ IV Пов. Бр. 2548/49 од 15 август 1949 година, при овој суд се води конфискациона постапка над целокупниот имот на лицето Јован Анастасов Христов, земјоделец, од с. Стар Истевник Царевоселска околина, а кој сега не се наоѓа на територијата на ФНРЈ.

Се покануваат поверителите да во срок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ", пријават своите потраживања против илгалецот Јован Анастасов Христов земјоделец, од с. Стар-Истевник Царевоселска околина.

Од Околинскиот суд во гр. Царево Село 19 јануари 1950 год. под Бр. 14/48 год.

I-1-12

Согласно решението на Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ Пов. Бр. 2551/49 од 15 август 1949 година, при свој суд се води конфискациона постапка над целокупниот имот на лицето Ефрем Петров Георгиев, земјоделец, од с. Драмче Царевоселско, а кој сега се не наоѓа на територијата на ФНРЈ.

Се покануваат поверителите да во срок од 15 дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" пријават своите потраживања против Ефрем Петров Георгиев, земјоделец, а бив. трговец од с. Драмче Царевоселска околина.

Од Околинскиот суд во гр. Царево Село. 19 јануари 1950 год. под И. Бр. 21/48 година.

I-1-13

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДИСТРИБУТИВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ "БРЕГАЛНИЦА" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД ШТИП

Обласниот народен одбор Поверенство за Финансии Штип врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

На основа решението на Обласниот народен одбор на град Штип под бр. 2765 од 6-XII-49 година уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од обласно значење на регистарски лист бр. 1 свеска 1 под фирма:

Дистрибутивно претпријатие "Брегалница" со седиште во град Штип.

Претпријатието е основано врз основа на решението на Обласниот народен одбор на град Штип бр. 2 од 3-X-1949 година.

Административно оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Обласниот народен одбор на град Штип.

Предмет на работата на претпријатието е: да на економичен начин врши снабдување на локалната индустрија и занаетчиството на околските и градските народни одбори со сировини, материјали и со што помалко трошкови истите ги доставува.

Фирмата на претпријатието полноважно ќе ја потпишува и претставува во рамките на правилата на претпријатието др. Мацунаров Тодор директор, на истото претпријатие.

II-2-26

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ГРАДСКО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "КОНСТРУКТОР" СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Финансовото поверенство при Градскиот народен одбор за град Скопје, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на финансовото поверенство на Градскиот народен одбор за град Скопје бр. 309 од 16-I-1950 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 20 свеска III државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма:

"ГРАДСКО ГРАДЕЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ" КОНСТРУКТОР" Скопје,

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 14355 од 3 јануари 1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: градење на монтажни згради.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Скопје.

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишуват директорот на претпријатието Трпе Стефановски а сите финансиски налози колективно со шефот на сметководството Панче Михајлов

бр. 309 од 16-I-1950 година.

II-2-22

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЛОКАЛНО ЗАНЕАТЧИСТВО СО СЕДИШТЕ ВО ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Поверенство за финансии при Околинскиот народен одбор во Горче Петров во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Поверенството на финансии при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Горче Петров бр. 10379 од 17-X-1949 год. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 8. Државно стопанско претпријатие од локално значење

под фирма: Дирекција за локално занаетчиство со седиште во Горче Петров.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор — Горче Петров бр. 9754 од 28-IX-1949 год.

Предмет за работа на претпријатието е: да шие машки алишта, женски алишта, кондурацилница, берберница и коларство.

Административно оперативен раководство на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Горче Петров.

Фирмата ќе ја потпишува Вене Петровски директор и Трајко Ангеловски, раководител.

Бр. 10379 од 17-X-1949 год.

II-31-582

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ОВЧЕ — ПОЛЕ" СО СЕДИШТЕ ВО С. ЕРЦЕЛИЈА ОКОЛИЈА СВ. НИКОЛСКА

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството за земјоделство на НР Македонија бр. 908 од 20.XII. 1949 год. Сандре Арсов е назначен за директор на Земјоделското претпријатие "Овче-Поле" со седиште во с. Ерцелија околина Св. Николска и на должност стапил на 11.I. 1950 година од кој ден има право да ја потпишува фирмата на границите на овластението.

Со решение на Министерството за земјоделство на НР Македонија бр. 907 од 20.XII. 1949 год. разрешен е од должноста досегашен директор Коста Иванов и од 11.I. 1950 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 648 од Министерството на финансии на НРМ 19.I. 1950 година.

II 2-21

НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ШИВАЧКАТА РАБОТИЛНИЦА НА I РЕОН СКОПЈЕ

Финансовото поверенство при Градскиот народен одбор на град Скопје, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на I реон Скопје бр. 15 од 7-1950 год. разрешен е од должност Александар Богатиновски, директор на Шивачката работилница на I реон Скопје, од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на I реон Скопје назначен е за директор на Шивачката работилница на I реон Скопје Трајан Јовчевски, кој ќе го потпишува — задолжува и раздолжува претпријатието.

Број 273 од 13-I-1950 година.

II-2-21-Д.

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ОКОЛИСКОТО ТРГОВСКО ПРЕТ- ПРИЈАТИЕ "БИСТРИНА" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД ТЕТОВО

Со решение бр. 820 од 1-X-1949 година Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор Тетово го разрешува од досегашната должност директорот на Околинското трговско претпријатие "Бистрица" Петро Исајевски и од 1-X-1949 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со решение бр. 857 од 5-X-1949 година назначен е за директор на истото претпријатие Илија Јанковски од село Вратница и од истата дата има право да ја потпишува фирмата.

II-33-617

ЗАКРИВАЊЕ НА ИСПОСТАВАТА ВО ГОРЧЕ ПЕТРОВ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА АУТОТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА ВО СКОПЈЕ

Министерството на финансите на НРМ во смисол чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со решение на Министерството за локален саобраќај на Народна Република Македонија бр. 9086 од 16-VIII-1948 год. се закрива испоставата во Горче Петров на претпријатието за аутотранспорт и шпедиција во Скопје.

Бр. 25.275 од Министерството за финансии на НРМ 31-XII-1948 година.

II-1-6

Извршниот одбор на Народниот одбор на Кавадарска околија по извршеното сравнување со изворниот текст, установи дека во текстот на огласот на регистрацијата на претпријатието за набавка на дрва и кумур "Шар" во гр. Кавадарци, објавен во огласниот дел на "Службен весник на Народна Република Македонија" бр. 17 од 23 август 1949 год. на страница 2 и 3 е допуштена печатна грешка и ја дава следната

ИСПРАВКА

На огласот на регистрацијата на претпријатието за набавка на дрва и кумур "Шар" во гр. Кавадарци Ставот 3 од огласот треба да гласи:

"Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Кавадарска околија од 28.VI.1949 г.

Од Пленумот на Народниот одбор на Кавадарска околија, број 4 од 30.X.1949 година.

II-2-27

ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР

Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на Т. Велешка околија Титов Велес со решение 3633 од 5-III-1949 год. ја одобри работата и е внесе во регистарот за задруги, новооснованата задруга:

Селанска работна задруга "Стојан Љутица" со седиште во село Голозници околија Титов Велешка. Задругата ќе ја преставува, потпишуваат и задолжуваат следните лица: Дано Јованов и Диме Ристов, двајцата од село Голозници.

Од Околинскиот народен одбор на Титов Велешка околија во Титов Велес Бр. 3633 од 5-III-1949 год.

III-6-101

Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор Кичевска околија во Кичево со решение бр. 2512 од 24-II-1949 год. ја одобри работата и е внесе во регистарот за задруги, новооснованата задруга: Селанска работна задруга "Димитар Влахов" со седиште во Кичево околија Кичевска

Задругата ќе ја претставуваат, потпишуваат и задолжуваат следните лица:

Претседателот Спасе Момировски и потпретседателот Павле Иловски двајцата од село Екљовец.

Од Околинскиот народен одбор на Кичевска околија во Кичево Бр. 2512 од 24-II-1949 год.

III-2-35

Извршниот одбор на народниот одбор на Титов Велешка околија во Титов Велес со решение 3633 од 5-III-1949 година ја одобри работата и е внесе во регистарот за задруги, новооснованата задруга.

Селанска работна задруга "Брегалница" со седиште во село Ногаевци околија Титов Велешка.

Задругата ќе ја претставуваат, потпишуваат и задолжуваат следните лица: претседателот на задругата Трајко И. Велков.

Од Народниот одбор на Титов Велешка околија во Титов Велес Бр. 3633 од 3-III-1949 година.

III-7-127

Извршниот одбор на Народниот одбор на Титов Велешка околија во Титов Велес со решение бр. 3633 од 5-III-1949 година ја одобри работата и е внесе во регистарот за задруги, новооснованата задруга:

Селанска работна задруга "Тодор Јанев" со седиште во село Чашка околија Титов Велешка

Задругата ќе ја претставува, потпишува и задолжуваат лицето: Претседателот на задругата Атанас Завков.

Од Народниот одбор од Титов Велешка околија во Титов Велес Бр. 3533 од 5-III-1949 год.

III-12-214

Извршниот одбор на Народниот одбор на Скопска околија во Скопје со решение 11419 од 6-VI-1949 година ја одобри работата и е внесе во регистарот за задруги, под бр. 115 страна 115 на ден 3-VII-1949 година новооснованата задруга

Селанска работна задруга "Нов Свет" со седиште во село Делијагловци околија Скопска.

Задругата ќе ја претставуваат, потпишуваат и задолжуваат следните лица: Александар Наумоски, Петар Мартиноски и Атанас Богоевски

Од Народниот одбор на Скопска околија во Скопје Бр. 11419 од 6-VII-1949 година.

III-14-265

Извршниот одбор на народниот одбор на Титов Велешка околија во Титов Велес со решение бр. 3633 од 5-III-1949 година ја одобри работата и е внесе во регистарот за задруги, новооснованата задруга:

Селанска работна задруга "Нов живот" со седиште во село Омарени околија Титов Велешка

Задругата ќе ја претставува, потпишува и задолжуваат лицето: Трајко А. Лимов, претседател на задругата.

Од Народниот одбор на Титов Велешка околија во Титов Велес Бр. 3633 од 5-III-1949 год.

в III-7-128

МАЛИ ОГЛАСИ

РАЗНИ ОГЛАСИ

Изгубените купони по врзани цени за 320 кило жито Рег. бр. 71 издадени од Месниот народен одбор село Држилово — Скопје

IV-355-6590

Изгубениот оружен лист под бр. 51/449 издаден од Поверението за внатрешни работи при околински народен одбор во Охрид и ловна карта издадена од

Ловчиско удружение во Охрид ги огласувам невалидни
Танас Стојанов Јордановски од село Требениште —
Охрид

IV—342—3642

Изгубената фактура Бр. 2155 од 14-VIII-49 год.
издадена од "Орач" во Скопје на динари 2500 на име
факултетско стопанство "Лисенко" во село Трубареве
— Скопско се огласува невалидна

IV—324—6045

Изгубената членска инвалидска книшка под бр.
5906 издадена од Околиски одбор на Војните инвалиди
од војната на Македонија — Струмица ја огласувам
невалидна Узунова Тошева Ружа од Струмица

IV—344—6382

Изгубената снабдителна книшка издадена од же-
лезничката задруга во Горче Петров ја огласувам не-
валидна Мустафа Бајрами од Горче Петров

IV—122—2300

Изгубената саобраќајна книшка за велосипед Рег.
бр. М-1-5081 од од 1948 год. издадена од Саобраќајна
милиција во Скопје ја огласувам невалидна Горѓи Б.
Петровски од село Оризари — Скопје

IV—122—2314

Изгубените четири бона по двеста динари изда-
дени од Државен монопол за тутун во Скопје ги огла-
сувам невалидни Здраве Трајков Стојков од Домино
Водно — Скопје

IV—156—3000

Изгубената белешка на 68,1/2 мила памук изда-
нена од откупна станица во Скопје ја огласувам нева-
лидна Минчо Радовски од село Миладиновци —
Скопје

IV—6282

Изгубената шоферска дозвола Бр. 6006 издадена
од Саобраќајна милиција во Скопје ја огласувам нева-
лидна Иван Панпуровски од Скопје ул. Загребачка бр. 8

IV—339—6286

Изгубената работничка книшка издадена од срез
Нови Сад ја огласувам невалидна Асан Меџитов Арин
од село Сенокосе — Гоетивар

IV—339—6289

Изгубениот пашапорт Бр. 169 издаден од Бугари-
ја огласувам невалидна Олга Велова од Скопје Ау-
скоманла зграда 19

IV—331—6144

Изгубената работничка книшка издадена од Др-
жавна тутунова станица во Скопје ја огласувам нева-
лидна Демир Сали Мемед од Скопје ул. 118 бр. 137

IV—317—5917

Изгубеното свидетелство за завршен IV-клас ос-
новно училиште го огласувам невалидно Илинка Ладе-
ва Гонева ул. Љубин Иванов бр. 44 — Штип

IV—173—3412

Изгубеното свидетелство за завршен II-разред ве-
черно занатско школо го огласувам невалидно Тасе
Димков Нацев од Штип ул. „Карпуш“ бр. 19

IV—14—243

Изгубеното свидетелство за завршено III-одделе-
ние го огласувам невалидно Ване Тасев Стојанов од
Штип ул. Милојкова бр. 20

IV—18—325

Изгубеното свидетелство за IV-разред основно
школо го огласувам невалидно Диме Сигеров Митрев-
ски од село Кадино — Прилеп

IV 221 4238

Изгубеното уверение за летна испаша на работна
земјоделска задруга "Братство Единство" во село Со-
филари го огласувам невалидно Вангел Т. Стерјов
од село Софилари — Штип ул. Солунска бр. 17

IV—260—5008

Изгубеното свидетелство за завршен III-разред
машка гимназија во Скопје го огласувам невалидно
Никола Чука од Скопје

IV—162—3109

Изгубената шоферска исправа бр. 2711/10 издадена
од Саобраќајни отсек во Белград ја огласувам нева-
лидна Јајче Јарчев Ајруловски од Скопје ул. 58 бр. 13

IV—163—3130

Изгубеното свидетелство за завршен III разред
гимназија издадено од неполна гимназија во Скопје
го огласувам невалидно Велко Зунин од Скопје

IV—163—3138

Изгубената саобраќајна книшка на автомобил
марка "Моп" Рег. бр. м-1-491 издадена од Саобра-
ќајна милиција во Скопје се огласува за невалидна
Аутотранспорт и шедница — Скопје

IV—165—3168

Изгубената ученическа книшка издадена од тех-
ничко училиште во Скопје ја огласувам невалидна Ми-
хаил Д. Малинов од Скопје при Државно средно тех-
ничко училиште

IV—163—3136

Изгубеното школско свидетелство за завршен III-
клас гимназија го огласувам невалидно Танче Спасов-
ски од Скопје

IV—164—3160

Изгубеното свидетелство за завршен II-клас ве-
черно училиште го огласувам невалидно Мемет Ра-
шидов од Штип ул. Борна Талев бр. 15

IV—3—50

Изгубената снабдителна книшка издадена од В.Т.П.
во Скопје ја огласувам невалидна Дамњан Глигоров-
ски ул. 40 бис бр. 35 — Скопје

IV—123—2321

Изгубената саобраќајна книшка за велосипед Рег.
бр. 2140 издадена од Саобраќајна милиција во Скопје
се огласува невалидна Медицински факултет во Скопје

IV—123—2333

Изгубената ялава пријава за туѓи државјани из-
дадена од Главна пријавница на внатрешни работи во
Скопје ја огласувам невалидна Кирил Ангелов Спасов
од Скопје — при студенски дом — Скопје

IV—124—2350

Изгубената саобраќајна книшка за велосипед Рег.
бр. 333/1948 год. издадена од Отелот на внатрешни
работи при Околинскиот народен одбор во Скопје ја
огласувам невалидна Димко К. Шинковски од село Мир-
ковци — Скопје

VI—127—2398

Изгубената режиска карта Бр. 155953 издадена
од Министерството за саобраќај, подружна милиција
во Скопје ја огласувам невалидна Божин Л. Петру-
шевски ул. 60 бр. 90 — Скопје

IV—127—2408

Изгубената саобраќајна книшка за моторно ве-
зило Рег. бр. М-1-168 издадена од Саобраќајна мили-
ција во Скопје се огласува невалидна Претпријатие
за дрвена индустрија "Треска" — Скопје

IV—136—2468

Се огласува невалидна изгубената венчаница на
име Ценка и Џорџе Дамњана Мурал ул. Прага бр. 12
— Скопје.

IV 132 2501

Изгубеното свидетелство за завршено IV одделение во село Горно Лисиче го огласувам невалидно Танча К. Илиев од село Горно Лисиче — Скопје

IV—132—2488

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Изгубената војна книшка издадена од војни отсек во Марибор ја огласувам за невалидна — Илми С. Демири од с. Камењане — Тетово

IV—21—400

Изгубената војничка буква издадена од војни отсек во Пула ја огласувам за невалидна — Ацевски Тодор од Скопје — Нови згради француски гробишта зграда 4 стан бр. 13

IV—21—402

Изгубената војна книшка издадена од војни отсек во Г. Петров ја огласувам за невалидна — Панеловски Горѓе од Скопје ул. М. Горки бр. 7

IV—21—404

Изгубената војна книшка издадена од војни отсек во Тетово ја огласувам за невалидна — Зекир Ајрула од с. Рогле — Тетово

IV—35—467

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Балили Ајваз Павид од Гостивар ул. Димитар Влахов бр. 10

IV—6—103

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Киро Р. Каварски од Струга

IV—6—109

Изгубената војничка книшка под бр. 372 ја огласувам невалидна Коста Петрушев Алексиќ од село Корловци — Куманово

IV—4—71

Изгубената војничка буква издадена од Војно училиште во Карловац ја огласувам невалидна Русе Серафимов Димитров од село Стаменица Св. Николе

IV—4—74

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Горѓе Б. Орловиќ од Скопје ул. Генерал Темпо бр. 47

IV—7—118

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Емрула Раман Селими од село Бојане — Г. Петров

IV—7—122

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Трајан В. Блажевски од село Добридол — Скопје

IV—7—128

Изгубената војна книшка ја огласувам за невалидна — Гошев А. Ванчо од Штип ул. 8 Новембар бр. 26 — Штип

IV—20—381

Изгубената одесна книшка серија "О" Бр. 6 издадена од В.П. 2477 во Скопје ја огласувам за невалидна — Граберски Љубо од Скопје В.П. 2477

IV—20—386

Изгубената војничка буква издадена од Војни отсек во Тетово ја огласувам невалидна Бекир Шакир Мемет од село Јеловјани — Тетово

IV—1—10

Изгубената војничка книшка под бр. 330 издадена од В.П. 26-846 IV — Петриње ја огласувам невалидна Муарем Р. Зекири од село Добридол

IV—2—22

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Алија Амедовиќ од село Рачиново — Скопје

IV—2—26

Изгубената војничка книшка бр. 1501/16 издадена од Војни округ во Скопје ја огласувам невалидна Никола Спасов Мизајлов од Скопје

IV—3—53

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Берово ја огласувам невалидна Мачевски Горѓе Јован од село Ратово — Берово

IV—3—54

Изгубената резервна официрска легитимација Бр. 6578 издадена од Војни отсек во Титов Велес ја огласувам невалидна Коцевски Николов Илија од Титов Велес ул. Кочо Рацин бр. 4

IV—3—55

Изгубената војничка буква издадена од Војни отсек во Скопје ја огласувам невалидна Безат Керим Асановски од село Кадинци — Скопје

IV—4—60

Изгубената потрошачка карта за храна (А-О) "Г" на Стана "Д-2" на Менка и текстилни карти издадени од Војно трговско претпријатие во Скопје ги огласувам невалидни Димитрија Најдовски В.П. 3445 — Скопје

IV—4—68

Изгубената војничка книшка бр. 1973 издадена од Војни отсек во Тетово ја огласувам невалидна Витреф Исманов Бекири од село Чифлик — Тетово

IV—5—91

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Киро Јакимов Трајков од село Крилатица — Кратово

IV—6—97

Изгубената потрошачка карта за храна бр. 71. А. О. издадена од В.П. 2477 во Скопје ја огласувам невалидна Маичиловски Милан стар водник В.П. 2477 — Скопје

IV—6—105

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Кондоски Темјак од село Мажунчиште — Прилеп

IV—44—643

Изгубената војничка буква ја огласувам невалидна Петре Стојанов Николов од село Клепац — Прилеп

IV—44—642

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Роне Гормев од Штип ул. Југословенска Армија бр. 11

IV—46—682

Изгубената војничка буква бр. 106 издадена од Војни отсек во Штип ја огласувам невалидна Реџеп Асан Алиов од село Пенуш — Штип

IV—46—683

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Охрид ја огласувам невалидна Ангеле Р. Стојчески од село Завој — Охрид

IV—46—684

Изгубената потрошачка книшка Бр. 19656 серија Ц-4 издадена од В.П. 7867 во Прилеп ја огласувам невалидна Видојевски Горѓе В.П. 7867 — во Прилеп

IV—12—211

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Сабит Езим Цемани од село Лавце — Тетово

IV—12—210

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Горче Петров ја огласувам невалидна Риза Рамаданов Алиќ од село Глумово — Г. Петров

IV—12—223

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во — Куманово ја огласувам невалидна Зафировски Т. Стојан од Г. Петров

IV—12—228

Изгубеното свидетелство за I-клас гимназија го огласувам невалидно Јован Симјановски В.П. 75924 — Скопје

IV—14—259

Изгубената платна книшка бр. 21661 ја огласувам невалидна Вујик Велибар — стар водник В.П. 1174 — Скопје

IV—16—285

Изгубената војна буквица издадена од војни отсек во Гостивар ја огласувам невалидна — Милан А. Христов од Скопје ул. Московска бр. 63

IV—19—358

Изгубената војничка објава бр. 81470 серија "Н" издадена од В.П. 5793 — Скопје ја огласувам невалидна Шукрија Каримановски — водник В.П. 9150 — Кичево

IV—14—246

Изгубената војничка легитимација во чин заставник под бр. 8009 издадена од војни отсек — Кичево ја огласувам невалидна Крстевски Јорданов Девчо од село Добреноец — Кичево

IV—10—173

Изгубените текстилни карти под бр. 49 за I полугодие 1950 год. на Стефана Ратомирка и Брана Драча издадени од В.П. 9150/29 и карта за храна под бр. 1110 за I-полугодие 1950 год. ги огласувам за невалидни Драча Стефан В.П. 9150/29 — Кичево

IV—23—428

Изгубената одекна книшка за 1949 год. издадена од В.П. 8805 во Белград ја огласувам невалидна Драча Стефан В.П. 9150/29 — Кичево

IV—23429

Изгубената војничка книшка издадена од В.П. 3071/26 — во Прокупље ја огласувам невалидна Абдулкадир Меванд Абдураими од село Врпчиште — Гостивар

IV—35—470

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Младен Г. Михајловски од село Непроштено — Тетово

IV—35—472

Изгубената потрошачка карта за офицери издадена од В.П. 2678 — Скопје ја огласувам невалидна Николиќ Миодраг В.П. 2678 — Скопје

IV—36—490

Изгубената одекна книшка бр. 135/22 ја огласувам невалидна Молиќ Љубомир стар водник В.П. 2819 — Скопје

IV—36—491

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Јанчевски Крсте Благоја од Прилеп

IV—36—495

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Струмица ја огласувам невалидна Стефче Ангелов Тузаров од Струмица

IV—37—508

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Св. Николе ја огласувам невалидна Кубре Нацев Коцев од село Немањин — Св. Николе

IV—38—523

Изгубената платна книшка бр. 21020 издадена од В.П. 4466 во Скопје ја огласувам невалидна Стојан Гукиќ В.П. 4466 — Скопје

IV—38—538

Изгубената одекна книшка бр. 68 издадена од В.П. 3295 во Скопје ја огласувам невалидна Горник Драгољуб стар водник од Кадино село — Скопје

IV—39—541

Изгубената домаќинска книшка издадена од Војни округ Скопје "К-2" ја огласувам невалидна Харизанов Димче при Војни отсек Скопје

IV—37—508

Изгубените војнички книшки за храна без уверење за месец февруари серија 4438 издадени од В.П. 9440 на име: "Г" на Финка, "Д-2" на Станислав, "Д-3" на Христина, "Д-3" на Љилјана и на мое име О — текстилни карти: I квартал со уверење за други квартал (О М1 комад) ОС-1 комад Д-3 комада ги огласувам невалидни Калајчиевски Крсто В.П. 9440 — Скопје

IV—39—555

Изгубените документи: одекна книшка бр. 17, домаќинска книшка "К-4" бр. 31 текстилни карти бр. 31 "Р-1" на Десанка "Д-2" на Нада "Д-1" на Љубица и на мое име "О" купон за кафе и сапун се огласуваат невалидни Бичаниќ Марко В.П. 5959 — Скопје

IV—42—609

Изгубените документи: издадени од В.П. 3346 во Скопје текстилни карти Бр. 8398, "Р-2" на Маргита и "П-1" на мое име, "П-С" карта за сапун ги огласувам невалидни Гуро Љубојевиќ стари водник В.П. 3346 — Скопје

IV—43—625

Изгубената војничка легитимација серија "Б" бр. 11457 издадена од В.П. 2550 во Титов Велес ја огласувам невалидна Гантар Франц В.П. 2550 Титов Велес

IV—43—626

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Јашари Јашар Џезаир од село Вешале — Тетово

IV—43—627

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Кадри Елмази Сељами од село Вејне — Тетово.

IV—5654

Изгубената војничка буквица ја огласувам невалидна Голе Ристоски од село Бусилци — Титов Велес

IV—286—5492

Изгубената војничка буквица под бр. 1943 издадена од Команда града Београд ја огласувам невалидна Кемал Алилоски Шукри од село Грчиште Ресен

IV—325—6023

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Битола ја огласувам невалидна Благо Наумов Колески од село Рошиш — Битола

Изгубената војничка книшка ја огласувам невалидна Ванчо Дончески од село Саса — Царево Село

IV—323—6028

Изгубената војничка легитимација серија "Н" бр. 5993 ја огласувам невалидна Асен Тодоров В.П. — 3346—Скопје

IV—247—4751

Изгубената војничка книшка издадена од Војни отсек во Горче Петров ја огласувам невалидна Бајрам А. Идризов од Горче Петров

IV—243—4682

Изгубената одекна книшка серија "О" бр. 2861 и војничка книшка бр. 297208 ги огласувам невалидни Димитрија Костадиновски В.П. 3402—Скопје

IV—244—4688

Изгубената книшка бр. 12859 ја огласувам невалидна Драго Робовиќ на служба В.П. 2724—Демин Капија

IV—245—4713

Изгубено: војничко уверење издадено од војни
отсек Вараджин НР Хрватска го огласувам невалидно
Реџеп М. Мемед ул. Благој Кирков бр. 16 — Титов
Велес IV—245—4715

Изгубената одекна книшка издадена од В.П.
87836 ја огласувам невалидна Димчо Соколовски В.П.
10021 — Р.П. — Скопје

IV—245—4716

Изгубената војничка книшка издадена од Војни
отсек во Скопје ја огласувам невалидна Коле Д. Јоси-
фовски француски гробишта 3—зграда 16 стан —
Скопје

IV—246—4730

Изгубената војничка буквица издадена од Војни
отсек во Скопје ја огласувам невалидна Јусуф Шери-
фов од село Горно Нерези — Скопје

IV—247—4747

Изгубената офицерска легитимација серија "А"
бр. 9582 ја огласувам невалидна Живан Станковиќ
В.П. 2550 — Титов Велес

IV—247—4752

Изгубената војничка книшка издадена од Команда
логора бр. 3 8 дивизија КНОЈ — Београд ја огласувам
невалидна Коста В. Трајановски ул. Орце Николов
бр. 17 — Скопје

IV—247—4755

Изгубената одекна книшка Рег. бр. 1342 ја огла-
сувам невалидна Благоја Ѓорѓиевиќ В.П. 9150—17 —
Кичево

IV—248—4781

Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-
лидна Асановски Ибраим Демир од Куманово ул. Сре-
дорек бр. 47

IV—7—130

Изгубените потрошачки карти за храна "Г" на
Пнада "Д-1" на Милорад и Боровоја и пола оброк на
Града издадена од Војно трговско претпријатије во
Далмација ги огласувам невалидни Града Станковиќ
од село Табановци — Куманово

IV—8—142

Изгубената војничка буквица издадена од Војни
отсек во Тетово ја огласувам невалидна Мустафа Зеј-
нула од Тетово ул. Браќа Миладинови бр. 73

IV—8—143

Изгубената војничка книшка под бр. 6242 ја
огласувам невалидна Славко Јовчев од село Долно
Соње — Скопје

IV—9—162

Изгубената војничка книшка ја огласувам нева-
лидна Цавид Х. Абазов од Скопје ул. Генерал Темпо
бр. 54

IV—9—161

Изгубените одресци од потрошачки карти за ме-
сец јануари издадена од В.П. 9988/17-Д- во Невесине
"Д-2" на Коле и Тона "Д-1" на Савица "Г" на Роса
и на мое име потврда за пола храна ги огласувам не-
валидни Стојменоски Димитар В.П. 9988/17-Д- Не-
весине — Херцеговина

IV—11—196

Изгубената легитимација серија "Б" бр. 10974
издадена од В.П. 4466 — во Скопје ја огласувам не-
валидна Чедомир Миленковиќ В.П. 2392 — Скопје

IV—11202

ЛИЧНИ КАРТИ

Изгубената лична карта серија бр. 46337 Рег. бр.
1337 издадена од Поверенство за внатрешни работи
при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласу-

вам невалидна Рамадан С. Невиров од село Ѓуризово
— Скопје IV—211—4052

Изгубената лична карта серија "А" 93450 Рег.
бр. 6240 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Градскиот народен одбор во Скопје ја огла-
сувам невалидна Абдул Фериз Реџеп ул. 141 бр. 3 —
Скопје IV—144—2761

Изгубената лична карта бр. 8637 издадена од По-
веренство за внатрешни работи при Градскиот народен
одбор во Битола ја огласувам невалидна Васа Н. Ци-
мова од Скопје ул. 27 март бр. 14

IV—144—2772

Изгубената лична карта серија "А" 36333 Рег. бр.
38106 издадена од Поверенство за внатрешни работи
при Градскиот народен одбор во Скопје ја огласувам
невалидна Беџет Ј. Абдулов од Скопје ул. 146 бр. 79
IV—268—5145

Изгубената лична карта серија бр. 28597 Рег. бр.
30159 издадена од Поверенство за внатрешни работи
при Градскиот народен одбор во Скопје ја огласувам
невалидна Драган А. Гавровски од Скопје ул. 47 бр. 1
IV—268—5183

Изгубената лична карта серија "Б" 75667 рег. бр.
797 издадена од Поверенство за внатрешни работи во
Струга ја огласувам невалидна Тодор З. Гоноски од
Струга ул. М. Толбухин бр. 6

IV—245—4719

Изгубената лична карта серија "Б" 7745 Рег. бр.
2449 издадена од Поверенство за внатрешни работи
при Околинскиот народен одбор во Струга ја огласувам
невалидна Стојан Наумов Танасовски од село Глобо-
чина Струга IV—352—6541

Изгубената лична карта серија "Б" 84679 Рег.
бр. 9123 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-
ти во Струга ја огласувам невалидна Равман Изеиров-
ски Османов од село Лабуништа — Струга

IV—286—5494

Изгубената лична карта серија "Б" 82012 Рег.
бр. 6775 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Околинскиот народен одбор во Струга ја огла-
сувам невалидна Сулеман Разаков Нервус од село Ра-
долиште — Струга IV—344—6375

Изгубената лична карта серија "Б" 86261 Рег.
бр. 10043 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти во Струга ја огласувам невалидна Борис Секуло-
ски од село Нерези — Струга IV—191—3658

Изгубената лична карта серија "Б" 81318 Рег.
бр. 5133 издадена од Поверенство за внатрешни рабо-
ти во Струга ја огласувам невалидна Светозир Све-
коски од село Лабуниште — Струга IV—194—3728

Изгубената лична карта серија "А" 50908 Рег.
бр. 5908 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам
невалидна Минар А. Абдулов од Св. Петка — Скопје
IV—352—6521

Изгубената лична карта серија "А" 37389 Рег.
бр. 94468 издадена од Поверенство за внатрешни ра-
боти при Извршниот одбор на Градскиот народен од-
бор во Скопје ја огласувам невалидна Евгенија Матеиќ
од Скопје ул. 283 бр. 18

IV—353—6541

Изгубената лична карта серија бр. 55144 Рег. бр.
10142 издадена од Поверенство за внатрешни работи
при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласу-
вам невалидна Мурат Жевип од село Калдерен —
Скопје

IV—353—6541

Изгубената лична карта серија "А" 34568 рег. бр. 5254 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градскиот народен одбор на I реон ја огласувам за невалидна — Доста Т. Чапароска од Скопје

IV—327—6059

Изгубената лична карта сер. 50254 рег. бр. 5254 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Скопје ја огласувам за невалидна — Хамзи Белуд Рамазан од с. Добрини — Скопје

IV—329—6099

Изгубената лична карта сер. бр. 51760 рег. бр. 5178 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околинскиот извршен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Исен Веселов Аметов од с. Елово — Скопско

IV—328—4223

Изгубената лична карта серија "Г" бр. 89952 рег. бр. 1397 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Берово ја огласувам невалидна — Деса Александарова од с. Петрови — Скопје

IV—328—6071

Изгубената лична карта серија "В" 52883 бр. 883 од 26-IX-1948 год. издадена од Поверенството на внатрешни работи во Окрид ја огласувам за невалидна — Ефто Ефтимов Грујев од Скопје ул. 285 бр. 2

IV—328—6079

Изгубената лична карта сер. 15146 рег. бр. 15265 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градскиот народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Бранко Петковски од Скопје ул. 8 бр. 9

IV—328—6080

Изгубената лична карта серија "А" 6583 рег. бр. 3897 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градскиот народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Трајков К. Михаил од Скопје ул. 250 бр. 9

IV—328—6086

Изгубената лична карта рег. бр. 32177 сер. "А" 32141 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градски народен одбор I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Христана Г. Трајкова од Скопје ул. 250 бр. 9

IV—328—6087

Изгубената лична карта рег. бр. 31536 сер. бр. 30739 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градски народен одбор на II реон ја огласувам за невалидна — Таса В. Стојановска од Скопје ул. 23 бр. 40

IV—328—6088

Изгубената лична карта серија 2554 рег. бр. 19293 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градскиот народен одбор на III реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Илиев Панов Геле од Скопје ул. 185 бр. 113

IV—329—6090

Изгубената лична карта сер. 18983 рег. бр. 17709 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градскиот народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Благое Петров Теофиловски од Скопје ул. 288 бр. 8

IV—329—6091

Изгубената лична карта серија "А" 6650 рег. бр. 3052 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градски народен одбор на II реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Стаматовски Ц. Доксим од Скопје ул. Тирана бр. 29

IV—326—6042

Изгубената лична карта серија "А" 92991 рег. бр. 5392 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор во Куманово ја огласувам за невалидна — Крсто Петров Маденски од Куманово ул. Љубљанска бр. 15

IV—328—6081

Изгубената лична карта бр. 993/46 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Макарска — Хрватско ја огласувам за невалидна — Васковиќ С. Мера од Скопје ул. Ленинградска бр. 102 Б

IV—332—6137

Изгубената лична карта издадена од Поверенството на внатрешни работи во Гилани ја огласувам за невалидна — Тадија Ф. Јанковиќ од Скопје.

IV—336—6224

Изгубената лична карта серија "А" 2028 рег. бр. 12239 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Нада К. Герасимова од Скопје

IV—336—6225

Изгубената лична карта бр. 3818 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Св. Николе ја огласувам за невалидна — Колева Канева Стојанка од Скопје ул. 13 бр. 15

IV—336—6229

Изгубената лична карта серија "А" 27932 рег. бр. 22702 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на III реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Зејна Јашар Алијева од Скопје ул. 383 бр. 23

IV—336—6230

Изгубената лична карта серија "А" 6554 рег. бр. 3493 издадена од поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Пантален Големациевски од Скопје

IV—336—6231

Изгубената лична карта бр. 142 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Урошевца ја огласувам за невалидна — Хасан Шабан Јусуф од с. Драчево — Скопско

IV—336—6232

Изгубената лична карта серија "А" 28836 рег. бр. 23064 издадена во Скопје ја огласувам за невалидна — Шабан Реџеп Сефир од Скопје ул. 114 бр. 42

IV—336—6233

Изгубената лична карта серија "А" 34192 рег. бр. 37252 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на IV реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Ариф Мехмед Дестан од Скопје ул. 151 бр. 53

IV—336—6235

Изгубената лична карта сер. "А" 42818 рег. бр. 43908 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Борис Ц. Велков ул. 276 бр. 31 од Скопје

IV—336—6238

Изгубената лична карта сер. 55769 рег. бр. 10768 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински извршен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Тодор С. Симов од с. Бујковце — Скопско

IV—337—6247

Изгубената лична карта серија "А" рег. бр. 319 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Димчева Даница од Скопје ул. 253 бр. 28

IV—337—6250

Изгубената лична карта сер. 29824 рег. бр. 26177 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на IV реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Лена Трајкова Николова од Скопје ул. 29 бр. 8

IV—337—6251

Изгубената лична карта сер. "А" 14079 рег. бр. 10826 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на IV реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Ибраим Садри Бајрам од Скопје ул. 140 бр. 63

IV—337—6252

Изгубената лична карта сер. 27758 рег. бр. 24814 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Касим Зурат Сабат од Скопје ул. С. Тасино бр. 29

IV—337—6454

Изгубената лична карта сер. 55037 рег. бр. 10037 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Никола Р. Андосарев од с. Љубане — Скопје IV—337—6257

Изгубената лична карта Рег. бр. 5591 сер. 50591 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Афус Р. Весел од с. Морани — Скопје IV—338—6266

Изгубената лична карта бр. 10608 сер. 55609 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам за невалидна Милан В. Урезановиќ од с. Чучер — Скопје IV—338—6268

Изгубената лична карта сер. 54460 рег. бр. 9459 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Васил С. Блажевски од с. Ракотиници — Скопје IV—338—6275

Изгубената лична карта сер. 46729 рег. бр. 1729 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околински народен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Златко Минчо Гечевски од с. Миладиновици — Скопје IV—339—6280

Изгубената лична карта бр. 3467 сер. 89042/947 издадена од Отсекот на внатрешни работи ја огласувам невалидна — Било Имеровски од Кичево ул. 15 Ноембар IV—324—6047

Изгубената лична карта серија "В" 73950 Рег. бр. 5887 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Мазан Усеннов Мустафов од село Мамутцево Титов Велес IV—60—1119

Изгубената лична карта серија "В" 60889 Рег. бр. 889 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Тодоровски Ангелов Никола од Титов Велес IV—321—5981

Изгубената лична карта бр. 6557 серија "Д" 38597 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Кичево ја огласувам за невалидна Милошевиќ Трифунов Јонче од с. Крабунница — Кичево IV—321—5982

Изгубената лична карта серија 49268 Рег. бр. 4263 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Рушид Емрев Рушитов од село Драганица — Скопје IV—349—6473

Изгубената лична карта серија 49743 Рег. бр. 4743 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Ангел Митановени од село Миладиновици — Скопје IV—349—6476

Изгубената лична карта серија "А" 50083 Рег. бр. 5083 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Илија М. Пеливанов од Острво — Скопје IV—350—6505

Изгубената лична карта серија "А" 9944 Рег. бр. 5882 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Олга Николова Гинова од Скопје ул. Сава Ковачевиќ бр. 10 IV—351—6511

Изгубената лична карта серија "А" 2131 Рег. бр. 24275 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Косто Русев Глигоровски од Скопје ул. 8 март бр. 5 IV—351—6513

Изгубената лична карта серија "Б" 61225 Рег. бр. 1225 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Охрид ја огласувам невалидна Иван Блажевски од Скопје ул. Ленинова бр. 33 IV—351—6514

Изгубената лична карта серија 54201 Рег. бр. 2900 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Игно С. Трајковски од село Сушица — Капа-новска — Скопје IV—344—6384

Изгубената лична карта серија 38859 Рег. бр. 35777 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градски народен одбор на I-реон во Скопје ја огласувам невалидна Благоје С. Станковиќ од Скопје ул. 262 бр. 2 IV—351—6520

Изгубената лична карта серија "А" 2147 Рег. бр. 24473 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Марија Б. Димитрова од Скопје ул. 505 бр. 7 IV—351—6528

Изгубената лична карта серија "А" 18978 Рег. бр. 17688 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Митко Г. Тошев од Скопје ул. Браќа Миладинови бр. 15 IV—351—6526

Изгубената лична карта серија "В" 623045 Рег. бр. 3049 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Павлина Петрова Жабска од Титов Велес ул. Д. Хаџи Димов бр. 15 IV—354—6566

Изгубената лична карта серија "В" 23818 Рег. бр. 7719 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Андо К. Горѓиевски од село Рилско — Прилеп VI—354—6568

Изгубената лична карта серија "В" 3874 Рег. бр. 3874 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам невалидна Киро Костов Челоски од Прилеп ул. 185 бр. 61 IV—343—6358

Изгубената лична карта серија "В" 55077 Рег. бр. 4077 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Охрид ја огласувам невалидна Елена Ристова Митеска од Охрид ул. Солунска бр. 186 IV—352—6545

Изгубената лична карта Рег. бр. 154/48 год. издадена од Поверенство на внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Охрид ја огласувам невалидна Борис Ангелов Наумовски од село Лешани — Охрид IV—353—6566

Изгубената лична карта рег. бр. 1912 сер. 46612 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Митре К. Ангелов од Скопје с. Раштак

IV—346—6426

Изгубената лична карта рег. бр. 19591 серија "А" 13977 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Перса И. Јованова од Скопје ул. 503 бр. 2

IV—346—6425

Изгубената лична карта рег. бр. 35746 серија "А" 38848 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Петранка Б. Тефилова од Скопје ул. 503 бр. 3

IV—346—6424

Изгубената лична карта серија "В" 43439 Рег. бр. 8439 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Крушево ја огласувам невалидна Осман Алиловски од село Житоше — Крушево

IV—262—5042

Изгубената лична карта серија "В" 91918 бр. 1918 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Крушево ја огласувам невалидна Ирфљи Асанов од село Новоро-Крушево

IV—277—5323

Изгубената лична карта серија "Д" 53335 Рег. бр. 13444 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Гостивар ја огласувам невалидна Алити М. Ашим од село Добридол-Гостивар

IV—303—5644

Изгубената лична карта серија "Е" 71521 Рег. бр. 1521 издадена од Поверенството за внатрешни работи во Радовиш ја огласувам невалидна Герасим Величков Горг'иев од Радовиш

IV—252—4852

Изгубената лична карта серија "В" 42873 Рег. бр. 2823 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крушево ја огласувам невалидна Петре Јанкуловски од село Пуста Река — Крушево

IV—240—4628

Изгубената лична карта серија "В" 42558 Рег. бр. 2558 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крушево ја огласувам невалидна Стојчески Никола од село Семце — Крушево

IV—240—4626

Изгубената лична карта серија "А" бр. 6468 издадена од Поверенство на внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Стево Војновић В.П. 6396 — Скопје

IV—356—6610

Изгубената лична карта серија бр. 26459 бр. 21916 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Петар Стефанов Масовски од Скопје ул. 88 бр. 11

IV—355—6598

Изгубената лична карта серија "А" 2867 Рег. бр. 1940 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Али Раув Асанов од Скопје ул. 126 бр. 41

IV—354—6580

Изгубената лична карта серија "А" 33927 Рег. бр. 82945 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Марија Б. Велкова од Скопје ул. 69 бр. 4-а

IV—356—6612

Изгубената лична карта серија бр. 24191 Рег. бр. 21030 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Назим Шабан Мифтаровски од Скопје ул. 146 бр. 95

IV—356—6615

Изгубената лична карта серија "В" 63149 Рег. бр. 3149 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Охрид ја огласувам невалидна Насте Илов Андреевски од село Гореници — Охрид

IV—354—6569

Изгубената лична карта серија "В" 54500 Рег. бр. 2500 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Охрид ја огласувам невалидна Марица Славска Савева од Охрид ул. Мирче Ацев бр. 23

IV—343—6360

Изгубената лична карта серија "В" 52140 Рег. бр. 140 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Охрид ја огласувам невалидна Тоде Ангелов Јовановски од Охрид ул. Даме Груев бр. 81

IV—343—6360

Изгубената лична карта сер. 21386 Рег. бр. 25606 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Стерјовска С. Спасија од Скопје ул. 282 бр. 19

IV—323—6021

Изгубената лична карта рег. бр. 2824 серија "А" 6452 издадена од Поверенството на внатрешни работи на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Горѓи Б. Цветковски од с. Г. Водно Скопје

IV—334—6201

Изгубената лична карта рег. бр. 48953 серија 3953 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Абула А. Фетов од с. д. Нерези — Скопје

IV—335—6207

Изгубената лична карта серија "А" 29871 рег. бр. 80705 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Марица Наскова Костова од Скопје

IV—335—6210

Изгубената лична карта бр. 4991 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Т. Велес ја огласувам за невалидна — Милева М. Христова од Скопје ул. Вардарска бр. 7

IV—335—6213

Изгубената лична карта рег. бр. 34349 серија "А" 36641 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градскиот извршен одбор на Скопје ја огласувам за невалидна — Наумовски М. Лазар — од Скопје ул. Н. Колонија — Црнице

IV—335—6215

Изгубената лична карта серија "А" 25344 рег. бр. 21611 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на III реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Хасин Рамадан Хасан од Скопје ул. 146 бис бр. 23 А

IV—335—6216

Изгубената лична карта серија бр. 53311 рег. бр. 8311 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Скопје ја огласувам за невалидна — Реле-линка Стамилковска од с. Јабулице — Скопско

IV—335—6220

Изгубената лична карта рег. бр. 10206 сер. 12662 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градскиот извршен одбор на Скопје ја огласувам за невалидна — Агушевски Раим од — Скопје ул. 146 бис бр. 19

IV—347—6435

Изгубената лична карта серија 74242 рег. бр. 9236 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Дебар ја огласувам за невалидна — Мијовски Стојче од Скопје

IV—347—6431

Изгубената лична карта рег. бр. 6248 сер. 924 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Исџам Несим Зејнулов од Скопје ул. 11 Октомври бр. 50

IV—346—6429

Изгубената лична карта серија "Е" 31925 Рег. бр. 1925 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Ката С. Толева од Скопје ул. Генералисимус Сталин бр. 59 IV—356—6617

Изгубената лична карта серија бр. 27507 Рег. бр. 29504 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Захарија И. Трајковски од Скопје ул. 238 бр. 33 IV—357—6626

Изгубената лична карта серија бр. 48737 Рег. бр. 3737 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам невалидна Гошо Донев од село Гронманци — Скопје IV—357—6627

Изгубената лична карта серија бр. 52143 Рег. бр. 7141 издадена од поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Џемаил Суљо Селмен од село Долно Нерези — Скопје IV—357—6628

Изгубената лична карта серија "Б" 6334 Рег. бр. 6293 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Битола ја огласувам невалидна Блага В. Ставрева од село Петрован — Скопје IV—356—6614

Изгубената лична карта серија бр. 47557 Рег. бр. 2557 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Петко Б. Јовчески од с. Буковци — Скопје IV—178—3425

Изгубената лична карта серија "Б" 89289 Рег. бр. 9492 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Струга ја огласувам невалидна Абази А. Колон од село Татеша — Струга IV—321—5987

Изгубената лична карта серија "Б" 83054 Рег. бр. 5832 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Струга ја огласувам невалидна Горе Нечоски од Струга IV—301—5608

Изгубената лична карта серија бр. 45846 Рег. бр. 5654 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор — Ресен ја огласувам невалидна Коста Киров Апостоловски од село Болно — Ресен IV—279—5361

Изгубената лична карта серија бр. 45540 Рег. бр. 5593 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор — Ресен ја огласувам невалидна Максед Салиов Јесефовски од село Илино — Ресен IV—324—6040

Изгубената лична карта серија 42824 Рег. бр. 2597 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор — Ресен ја огласувам невалидна Живко Г. Шуминоски од Ресен ул. Рузвелт бр. 10 IV—335—6204

Изгубената лична карта серија "Б" 43853 Рег. бр. 3387 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Ресен ја огласувам невалидна Пројевски Гатуров Анастас од Ресен IV—346—6420

Изгубената лична карта сер. бр. 51191 Рег. бр. 6189 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Скопје ја огласувам невалидна Незир Ц. Бајрам од село Грушино — Скопје IV—353—6354

Изгубената лична карта бр. 7878 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Титов Велес ја огласувам невалидна Живко П. Марковски од Скопје ул. 282 бр. 45 IV—250 4811

Изгубената лична карта серија "Е" 4382 Рег. бр. 4436 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кавадарци ја огласувам невалидна Лица Горева Илиева од Кавадарци IV—198—3795

Изгубена лична карта серија "Е" 12193 Рег. бр. 12497 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор — Кавадарци ја огласувам невалидна Донка Ристова Димова од село Шивец — Кавадарци IV—180—3449

Изгубената лична карта серија "Е" 14748 Рег. бр. 14685 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Кавадарци ја огласувам невалидна Александар Василев Ристов од село Марена — Кавадарци IV—282—5414

Изгубената лична карта серија "Е" 90061 Рег. бр. 2602 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Берово ја огласувам невалидна Стојан Кацароски — учител во Ниже земјоделско училиште во село Дуброво Кавадарци IV—340—6299

Изгубената лична карта серија "Е" 87900 Рег. бр. 871 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Штип ја огласувам невалидна Јордан Трајанов Гичев од село Карбинци — Штип IV—192—3692

Изгубената лична карта Рег. бр. 824 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Тетово ја огласувам невалидна Тодор Јоргов Мартиновски од село Раотинце — Тетово IV—329—6103

Изгубената лична карта серија бр. 21632 Рег. бр. 11636 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Тетово ја огласувам невалидна Живко Стојчески од село Вратница — Тетово IV—62—1158

Изгубената лична карта серија "В" Рег. бр. 1693 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Крушево ја огласувам невалидна Амзо Р. Амзоски од село Житоше — Крушево IV—238—4582

Изгубената лична карта серија "В" 2589 Рег. бр. 42589 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Крушево ја огласувам невалидна Никола Јосиф Тирчоски од Крушево IV—260—4996

Изгубената лична карта сер. 8777 рег. бр. 5070 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градски народен одбор на II реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Ставре Ј. Јанковски ул. 41 бис бр. 16 од Скопје IV—339—6295

Изгубената лична карта рег. бр. 41183 серија "А" 43974 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градски народен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Зоран Р. Богдановски од Скопје ул. 375 бр. 64 IV—334—6196

Изгубената лична карта сер. "А" 511 рег. бр. 6195 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Градски народен одбор на III реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Иван Пантуровски од Скопје ул. Загребачка бр. 867 IV—339—6287

Изгубената лична карта бр. 4773 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Урошеван ја огласувам за невалидна — Лиман Ајет Таир од Скопје при "Млад Градител" — Скопје IV—339—6285

Изгубената лична карта сер. 19129 рег. бр. 18036 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на III реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Тодор А. Илиевски ул. 142 бр. 96а од Скопје IV—339—6291

Изгубената лична карта сер. 6930 рег. бр. 7946 издадена од Поверенството на внатрешни работи при IV реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Халија Биџаљ Абдула од Скопје ул. 374 бр. 22 IV—338—6292

Изгубената лична карта рег. бр. 10809 сер. бр. 1080 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градски извршен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Васил К. Третоков од Скопје ул. 280 бр. 7 IV—344—6376

Изгубената лична карта бр. 2575 издадена од Поверенството на внатрешни работи во срез Камелница ја огласувам за невалидна — Хајредин Ѓеџија Сулејман од Скопје IV—344—6379

Изгубената лична карта бр. 9551 сер. 54552 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Извршниот одбор во Скопје ја огласувам за невалидна Игњо А. Крчевски од с. Брџарце — Скопје IV—344—6388

Изгубената лична карта серија "Б" 3111 рег. бр. 3111 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Прилеп ја огласувам за невалидна — Љубица П. Атанасовска од Скопје ул. Крушевска бр. 36 IV—333—6146

Изгубената лична карта рег. бр. 7765 серија "В" бр. 67765 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градски народен одбор во Велес ја огласувам за невалидна — Љубен М. Иванов од Скопје IV—332—6151

Изгубената лична карта серија "А" 29812 рег. бр. 30894 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Градски народен одбор на I реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Петрова Деса од Скопје ул. Ваташа бр. 8 IV—332—6160

Изгубената лична карта серија "А" 26923 рег. бр. 22519 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор ја огласувам за невалидна — Световар Н. Стефановски од Скопје ул. 143 бр. 12 IV—333—6167

Изгубената лична карта сер. бр. 45789 рег. бр. 789 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околински народен одбор во Скопје ја огласувам за невалидна — Јове В. Николовски од с. Зелениково — Скопје IV—333—6170

Изгубената лична карта бр. 930/49 издадена од Поверенството на внатрешни работи во Пула ја огласувам за невалидна — Страхин Гортевик од Скопје ул. Максим Горки бр. 7 IV—333—6183

Изгубената лична карта серија "А" 24206 рег. бр. 21057 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Градски народен одбор на V реон во Скопје ја огласувам за невалидна — Сојди А. Амди од Скопје ул. 158 бр. 11 IV—334—6192

Изгубената лична карта серија "В" 21015 Рег. бр. 6866 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Благоја Мирев Јосифовски од село Плетвор — Прилеп IV—197—3779

Изгубената лична карта серија "В" 2108 Рег. бр. 2108 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Секуловска Елена од Прилеп ул. Лекин бр. 136 IV—241—4637

Изгубената лична карта серија "В" 28358 Рег. бр. 10998 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Маври Меримов Сулејмановски од село Капатларци — Прилеп IV—226—4366

Изгубената лична карта серија "В" 17244 Рег. бр. 1886 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околинскиот одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Борис Ацев Петрески од село Зрзе — Прилеп IV—264—5077

Изгубената лична карта серија "В" 20573 Рег. бр. 5519 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околинскиот одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Милан Ангелов Бегалиновски од село Вучини — Прилеп IV—265—5094

Изгубената лична карта серија бр. 1156 Рег. бр. 1156 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Градскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Петар Јованов Јандревски ул. 338 зграда III — 24 стан — Прилеп IV—270—5191

Изгубената лична карта серија "В" 20003 Рег. бр. 4994 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Нанаил Петров Јовановски од село Ново Селани — Прилеп IV—273—5247

Изгубената лична карта серија "В" 20924 Рег. бр. 5996 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Алија Витупов Алијовски од село Пенцолето — Прилеп IV—273—5248

Изгубената лична карта бр. 7775 издадена од Поверенството за внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Куманово ја огласувам за невалидна Стојмен Вошков од село Стражица — Куманово IV—279—5353

Изгубената лична карта серија "В" 27055 Рег. бр. 11932 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна Ристо Стефанов Томески од село Врбани — Прилеп IV—265—5096

Изгубената лична карта рег. бр. 4424 серија "В" 4224 издадена од Отсекот на внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна — Јорданоска Павова Трајанка од с. Селице — Прилепско IV—324—6035

Изгубената лична карта бр. 33949 серија "А" бр. 35738 издадена од Поверенството на внатрешни работи ја огласувам за невалидна — Бутевски Гортев Алекса од с. Гор. Кошари — Прилеп IV—321—5996

Изгубената лична карта рег. бр. 4068 серија "В" 16812 издадена од Поверенството на внатрешни работи ја огласувам за невалидна — Илкоски Исмаилов Ивет од с. Прилиште — Прилеп IV—324—6010

Изгубената лична карта рег. бр. 941 серија "В" 16371 издадена од Поверенството на внатрешни работи при Околинскиот народен одбор во Прилеп ја огласувам за невалидна — Јанушоска Богоева Ордена од с. Можаништа — Прилеп IV—322—5997

Изгубената домаќинска книшка "К-3" издадена од Поверенство за трговија при Градскиот народен одбор на II-реон во Скопје ја огласувам за невалидна Волко Петрушев Боцев од Скопје ул. 68 бр. 6 IV—284—5450

Изгубената домаќинска книшка "К-6" издадена од Поверенство за трговија и снабдување во Скопје ја огласувам за невалидна Надри Љ. Кадриов од село Горно Нерези — Скопје IV—284—5452

Изгубената домаќинска книшка "К-5" издадена од Местен народен одбор во село Градовци ја огласувам за невалидна Огњеновски Боге Танчев од село Градовци — Скопје IV—284—5458

Изгубената домаќинска книшка "К-3" издадена од Поверенство за трговија и снабдување на II-реон во Скопје ја огласувам за невалидна Иван В. Димишков од Скопје ул. 464 бр. 44 IV—285—5471

СОДРЖИНА

Стрми

Службени огласи	—	—	—	—	—	—	1
Судски огласи	—	—	—	—	—	—	1
Регистрации на државни стопански претпријатија	—	—	—	—	—	—	2
Задружни регистер	—	—	—	—	—	—	2
Малт огласи	—	—	—	—	—	—	2

49

Врз основа на т. 4 од Наредбата на Министерот за трговија и снабдување и Министерот за државни набавки на ФНРЈ — за прометот со зарзават и емиш, а по претходно добивено согласие на Министерот за државни набавки и Министерот за земјоделие, го издавам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА ЗАРЗАВАТ ЕМИШ И БОСТАН ОД СТРАНА НА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Државните земјоделски стопанства на подрачјето на Народна Република Македонија можат да контрахират и продават зарзават, емиш и бостан како следи:

(1) Државното земјоделско стопанство "Тиквеш" во Д. Капија на Службата за работничко снабдување при Електро Маврово — Гостивар;

(2) Државното земјоделско стопанство "ВАРДАР" во Градско и това:

50% од тржишните излишоци на Службата за работничко снабдување при Електро Маврово — Гостивар, и

50% од тржишните излишоци на Службата за работничко снабдување при рудникот "Злетово" — Пробиштип;

(3) Државното земјоделско стопанство "ЦРВЕНИ БРЕГОВИ" — Неготино на Службата за работничко снабдување при рудникот "Злетово" — Пробиштип;

(4) Државното земјоделско стопанство "МЕЗДРА" — Св. Николе на Службата за работничко снабдување при Југословенските државни железници — Скопје — Бригада Куманово;

(5) Државното земјоделско стопанство "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" — Штип на претпријатието на Градскиот народен одбор — Штип;

(6) Државното земјоделско стопанство "ЕРДЖЕЛИЈА" — Св. Николе на претпријатието на Градскиот народен одбор — Штип;

(7) Државното земјоделско стопанство "ХАМЗАЛИ" — Струмица на претпријатието на Градскиот народен одбор — Скопје;

(8) Државното земјоделско стопанство "ЛОЗОВ РАСАДНИК" — Скопје на претпријатието на Градскиот народен одбор — Скопје;

(9) Државното земјоделско стопанство "КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ — ПИТУ" — ВРЕЈАНИ — Прилепско, на претпријатието на Градскиот народен одбор — Скопје;

(10) Државното земјоделско стопанство "II ОКТОМВРИ" — с. Неготино — Битола на претпријатието на Градскиот народен одбор — Охрид;

(11) Државното земјоделско стопанство "II ОКТОМВРИ" — с. Богданци — Гевгелиско на "Магазинот на дребно" — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.
Бр. 3072, 24 февруари 1950 година, Скопје

Министер
за трговија и снабдување
Хр. Бајалски с. р.

50

Врз основа на чл. 4 став 3 од Законот за Државен буџет на Народна Република Македонија за 1950 година, во согласност со извршните одбори на областните народни одбори и на град Скопје, а по предлог на Министерот на финансите, Владата на Народна Република Македонија донесува,

РЕШЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЛАСТИТЕ И НА ГРАД СКОПЈЕ ВО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПРИХОДИ И ВО ОТСТАПЕНИОТ ДЕЛ ОД СОЈУЗНИТЕ ПРИХОДИ И ЗА УЧАСТИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИХОДИТЕ НА ОБЛАСТИТЕ И НА ГРАД СКОПЈЕ

1. — Со цел да се уравниотелат буџетите на областите и на град Скопје и за равномерен прилив на приходите, областите и град Скопје не учествуваат во републиканските приходи и во отстапениот дел од сојузните приходи, а Народна Република Македонија не учествува во приходите на областите и на град Скопје во следните проценти, и тоа:

А. — УЧАСТИЕ НА ОБЛАСТИТЕ И НА ГРАД СКОПЈЕ ВО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПРИХОДИ И ВО ОТСТАПЕНИОТ ДЕЛ ОД СОЈУЗНИТЕ ПРИХОДИ

I — Во данокот на промет на производи:

а. — Од државните стопански претпријатија од сојузно и републиканско значење, освен градежните републикански државни претпријатија:

Битолска област	49%
Гостиварска област	2%
Кумановска област	30%
Штипска област	75%
град Скопје	2%

б. — од државните стопански претпријатија од локално значење:

Битолска област	85%
Гостиварска област	78%
Кумановска област	75%
Штипска област	85%
град Скопје	40%

в. — од задружниот и чужниот стопански сектор од стопанската дејност на општествените организации, од данокот на промет од вино и ракија и од данокот на промет на уелуги (во данокот на марки и хартии од вредност):

Битолска област	75%
Гостиварска област	75%
Кумановска област	75%
град Скопје	40%
град Скопје	40%

г. — од економи и службата работничко снабдување:

град Скопје	40%
-------------	-----

II — Во таксите:

Битолска област	80%
Гостиварска област	80%
Кумановска област	80%
Штипска област	80%
град Скопје	80%

III — Во данокот на доход од сите видови:

Битолска област	90%
Гостиварска област	90%
Кумановска област	90%
Штипска област	90%
град Скопје	90%

Б. — УЧАСТИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИХОДИТЕ НА ОБЛАСТИТЕ И НА ГРАД СКОПЈЕ

I. — Во тржишната добивка од локалното стопанство:

Битолска област	5%
Гостиварска област	5%
Кумановска област	5%
Штипска област	5%
град Скопје	55%

2. — Ова влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија" и ќе се применува од 1 јануари 1950 година.

Бр. 194 — 20 II 1950 година.

Министер на финансите Претседателот на Владата на НРМ
Д. Џамбас, с. р. Л. Колишевски, с. р.

5

Врз основа на чл. 8 ст. 3 од Уредбата за усталување работната сила и за ускладување на работните за работна сила со планот на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување ("Службен лист на ФНРЈ" број 4/50), го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАДОВИ И ИНДУСТРИСКИ ЦЕНТРИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОЈ НАРОДНАТА БАНКА КЕ ИЗДАВА ПОТРОШАЧКИ КАРТИ ВРЗ ОСНОВА НА СПИСОКОТ НА ПОТРОШАЧИТЕ КОИ ШТО КЕ ГО ПОДНЕСЕ ПРЕТПРИЈАТИЕТО, УСТАНОВАТА, НАДЛЕШТВОТО И ОПШТЕСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И НА ОДРЕДЕНИТЕ ПОТРОШАЧКИ КАТЕГОРИИ КОИ ШТО НЕ РАБОТАТ ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО, УСТАНОВАТА, НАДЛЕШТВОТО И ОПШТЕСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Врз основа списокот на потрошачите кои што ќе го поднесат во претпријатието, установата, надлештвото и општествена организација, Народната банка ќе издава потрошачки карти и на одредените потрошачки категории кои што не работат во претпријатието, установата, надлештвото и општествената организација само во следните градови и индустриски центри:

Битола, Горче Петров, Куманово, Прилеп, Скопје, Тетово, Титов Велес и Штип;

а во сите останали места Народната банка ќе издава потрошачки карти врз основа на списковите на потрошачите кои што ќе ги поднесува месниот народен одбор на пребивањето на потрошачите.

2. Ова Решение ќе се применува од 1 март 1950 година.
Бр. 3961 24 II 1950 година Скопје

Министер за трговија и снабдување
Хр. Бајалски, с. р.

ИСПРАВКА

Во "Службен весник на НРМ" бр. 4 од 1 март 1950 год. се пропуштени долу наведените печатни грешки:

На страна 14, втора колона, во заглавието на Указот, редот втори треба да гласи: "а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот..."

На страна 15, прва колона, во заглавието на Указот, вториот ред треба да гласи: "а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за..."

На страна 16, член 7, ред втори, пред думите "на димитарска служба" треба да стои думата "и".

На страна 17, чл. 6, ред трети под а) пред думите "и целокупното работење" треба да стои думата "книги".

На истата страна, член 7 ред 1, место думата "своите" треба да стои думата "врши".

На истата страна, чл. 9 ред 1, место "чл. 17" треба да стои "чл. 7".

На страна 24, чл. 34 во редовите 8 и 9 под 2) думите "одбраната задача за писмен испит, точното време на почетокот на" треба да се избришат како непотребни.

На страна 25, прва колона, под точка 12, думата "Околинскиот" треба да гласи "Обласниот".

На страна 28, насловот на решението под рег. бр. 39 треба да гласи: Решение за бројот на судиите и судиите-помошници во народните судови".

Од Редакцијата на
"Службен весник на НРМ",
ИСПРАВКА

Министерството за просвета на НРМ, по извршеното сличување со изворниот текст, установи дека во Решението

Издавач: "Службен весник на Народна Република Македонија" бр. 10 Пошт. фак. 51 — Тел. 1986 чековна сметка при 8.991.812 — Одговорен уредник Петар Јаневски ул. 338 бр. 6

то за отворање паралелка од IV клас со српски наставен јазик при Полната женска гимназија "Јосип Броз — Тито" во Скопје ("Службен весник на НРМ" бр. 17/49) е допуштена долунаведената печатна грешка и ја дава следнага

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТВОРАЊЕ ПАРАЛЕЛКА ОД IV КЛАС СО СРПСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК ПРИ ПОЛНАТА ЖЕНСКА ГИМНАЗИЈА „ЈОСИП БРОЗ—ТИТО“ ВО СКОПЈЕ

На крајот од решението е испуштен бројот и датата на истото, та од левата страна на истото спрема потписот на Министерот за просвета треба да стои

"Бр. 19250, 10 јули 1949 год. — Скопје"

Бр. 2999 — 28 II 1950 год. Скопје

Од Министерството за просвета на НРМ

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ".

Се известуваат претплатниците на "Службен весник на НРМ", дека при испраќањето на сумите преку Народната банка треба на самиот чек да напишат својата јасна адреса, а на грбот на чекот кај што стојат думите "Соопштенија до сопственикот на смеќката во врска со уплатата" да наведат — за која година се уплатува сумата и зошто.

Во колку е извршена некоја промена на називот или адресата на претплатникот, треба веднага да се известат администрацијата на овој весник, за да може да се изврши исправка во картонот на претплатникот.

Како извесен број претплатници од 1949 год. не ја подмириле претплатата за таа година, се молат да ја подмират најкасно до месец мај оваа година.

Во колку некој претплатник тоа не го стори, испраќањето на весникот ќе се обустави а самиот предмет ќе се предаде на Државната арбитража на НРМ.

Претплатниците за 1950 год. претплатата треба да ја подмират до крајот на второто тромесечие оваа година.

Ракописите кои се праќаат до редакцијата на овој весник, треба да бидат испраќани во дупликат и јасно откупани на писаќа машина.

Од Дирекцијата на
"Службен весник на НРМ",

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
47 Закон за Државниот буџет на Народна Република Македонија	33
48 Закон за Дополнителниот буџет кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македонија за 1949 год.	34
49 Решение за контрахирање и продавање на зарезават, емии и бостан од страна на државните земјоделски стопанства на подрачјето на Народна Република Македонија	35
50 Решение за учеството на обласните и на град Скопје во републиканските приходи и во отстапениот дел од сојузните приходи и за учестие на Народна Република Македонија во приходите на обласите и на град Скопје	35
51 Решение за определување градови и индустриски центри на подрачјето на Народна Република Македонија во кои Народната банка ќе издава потрошачки карти врз основа на списокот на потрошачите кои што ќе го поднесе претпријатието, установата, надлештвото и општествената организација и на одредените потрошачки категории кои што не работат во претпријатието, установата, надлештвото и општествената организација	36
Исправка за грешките во "Службен весник на НРМ" бр. 4 од 1 март 1950 година.	
Исправка на Решението за отворање паралелки од I-клас со српски наставни јазик при полната женска гимназија „Јосип Броз Тито“ — во Скопје	36

— Новинско-издавачко претпријатие — Скопје, ул. Маршал Народната банка на ФНРЈ, Центра за НРМ Скопје бр. — Печатница: Печатница „Гоце Делчев“ — Скопје